



# Централна кооперативна банка АД Скопје

## Тарифа на надоместоци за услугите во платниот промет со странство што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје

Тарифен Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
<b>AIII.1. Плаќање во странство/ностро дознаки</b>			
AIII.1.1.	Ностро дознака за домашно правно лице (SHA/BEN fees)	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 600,00 ден. - макс 61.200,00 ден.) + 300,00д SWIFT
AIII.1.2.	Ностро дознака за странско лице-нерезидент (SHA/BEN fees)	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 12 ЕУР) + 5 ЕУР SWIFT
AIII.1.3.	Подигање девизи-ефектива за службен пат за домашно правно лице	Износ на трансакцијата	0,35% (мин. 500,00 ден. макс 12.000,00 денари)
AIII.1.4.	Подигање девизи- ефектива од странско лице-нерезидент	Износ на трансакцијата	0,4% (мин. 10,00 ЕУР)
AIII.1.5.	Ностро дознака за домашно физичко лице-резидент (SHA/BEN fees)	Износ на трансакцијата	0,25% (или мин. 400,00 ден. макс. 61.200,00 ден.) + 300,00д SWIFT
AIII.1.6.1	Ностро дознака -Резидент - ПРАВНО лице (OUR fees)	Износ на трансакцијата	0,25% (или мин. 500 ден -макс.61.200 ден)+300 ден SWIFT + дополнителен трошок за дознаки (противвредност) до 12.500 еур = 1550 ден, од 12.501 еур до 50.000 еур = 1800 ден, над еур 50.001 = 3600 ден
AIII.1.6.2	Ностро Дознака-Резидент - ФИЗИЧКО лице (OUR fees)	Износ на трансакцијата	0,25% (или мин. 300 ден - макс.61.200 ден)+ 300 ден SWIFT + дополнителен трошок за дознаки (противвредност) до 12.500 еур = 1550 ден, од 12.501 еур до 50.000 еур = 1800 ден, над еур 50.001 = 3600 ден
AIII.1.7.	Ностро Дознака-Нерезидент ПРАВНО и ФИЗИЧКО лице (OUR fees)	Износ на трансакцијата	0,25% (или мин.10 еур)+ 5 еур SWIFT + дополнителен трошок за дознаки (противвредност) до 12.500 еур = 25 еур, од 12.501 до 50.000 еур = 30 еур, над 50.001 еур = 60 еур
AIII.1.8.	Дознаки од резидент во корист на клиенти на Банката	Износ на дознаката	300,00 ден.
AIII.1.9.	Дознаки од нерезидент во корист на клиенти на Банката	Износ на дознаката	10,00 ЕУР
AIII.1.10.	Трансфер на девизи во домашни банки од сопствена на сопствена сметка	Фиксен износ	1.200,00 ден. (или 20,00 ЕУР)
AIII.1.11.	Ностро дознака за плаќања кон клиенти на групацијата на ЦКБ	Износ на дознаката	0,10% (или мин. 300,00 ден. - макс. 2.000,00 ден.)
<b>AIII.2. Ностро акредитиви</b>			
AIII.2.1.	Отварање покриен акредитив	Износ на акредитивот	0,3% + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.500,00 ден. макс. 29.700 ден.) тромесечно
AIII.2.2.	Отварање на непокриен акредитив	Износ на акредитивот	0,9% + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.500,00 ден. макс. 90.000 ден.) тромесечно
AIII.2.3.	Конфирмација на акредитив со ангажирање на странска банка	Износ на акредитивот	0,5% месечно
AIII.2.4.	Реализирање на акредитив (прием и обработка на документи) прифаќање и плаќање на акредитив	Износ на акредитивот	0,25% (мин.600,00 ден.макс.61.200,00 ден) +300,00 ден. SWIFT порака
AIII.2.5.	Промена на услови во акредитивот	Фиксен износ	1.000,00 ден. + 300,00 ден. SWIFT
AIII.2.6.	Надомест при проверка и усогласување на документи со условите од акредитивот ( доколку се неусогласени)	Фиксен износ	75 ЕУР или противвредност на износот за други валути
<b>AIII.3. Приливи од странство/лоро дознаки</b>			
AIII.3.1.	Лоро дознака / прилив/ за домашно правно лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 500,00 ден.)
AIII.3.2.	Лоро дознака / прилив/ за странско лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 12,00 ЕУР)
AIII.3.3.	Внесување на девизи-ефектива од домашно правно лице	Износ	0,25% (мин. 250,00 ден.)
AIII.3.4.	Внесување на девизи-ефектива од странско лице-нерезидент	Износ	0,30% (мин. 10,00 ЕУР)
AIII.3.5.	Лоро дознака-Прилив-резидент физичко лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 400,00 ден.)
AIII.3.6.	Лоро дознака по основ на пензија за домашно физичко лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 400,00 ден.) Без провизија за износи до 10,00 ЕУР
AIII.3.7.	Интерни безготовински лоро девизни дознаки во корист на клиенти на банката	Износ на дознаката	Без надомест
Тарифен Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
AIII.3.8.	Трансфер на девизи од домашни банки од сопствена на сопствена сметка	Фиксен износ	Без надомест
AIII.3.9.	Лоро дознака / прилив/ од клиенти на групацијата на ЦКБ	Износ на дознаката	Без надомест

<b>AIII.4.</b>	<b>Лоро акредитиви</b>			
<b>AIII.4.1.</b>	Отворен лоро акредитив	Износ на акредитивот	0,1% (мин. 1.200,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)	
<b>AIII.4.2.</b>	Праќање и преглед на документи	Износ на акредитивот	0,2% + реален трошок за DHL	
<b>AIII.4.3.</b>	Измена на акредитив	Фиксен износ	1.000,00 ден.	
<b>AIII.4.4.</b>	Прилив по лоро акредитив	Износ на акредитивот	0,1% (мин.500,00 ден.)	
<b>AIII.5.</b>	<b>Ностро гаранции</b>			
<b>AIII.5.1.</b>	<b>Издавање на платежна гаранција</b>			
<b>AIII.5.1.1.</b>	Издавање на платежна гаранција со покрите - депозит	Износ на гаранцијата	0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)	
<b>AIII.5.1.2.</b>	Издавање на платежна гаранција без покрите	Износ на гаранцијата	1% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 ден. макс. 60.000,00 ден.)	
<b>AIII.5.2.</b>	<b>Издавање на чинидбена гаранција</b>			
<b>AIII.5.2.1.</b>	Издавање на чинидбена гаранција со покрите-депозит	Износ на гаранцијата	0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)	
<b>AIII.5.2.2.</b>	Издавање на чинидбена гаранција без покрите	Износ на гаранцијата	0,8% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 ден. макс. 60.000,00 ден.)	
<b>AIII.5.3.</b>	<b>Издавање на тендерска гаранција</b>			
<b>AIII.5.3.1.</b>	Издавање на тендерска гаранција со покрите-депозит	Износ на гаранцијата	0,25% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)	
<b>AIII.5.3.2.</b>	Издавање на тендерска гаранција без покрите	Износ на гаранцијата	0,6% тромесечно+ 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 д. Макс. 60.000,00 д.)	
<b>AIII.5.4.</b>	Измена на гаранцијата	Фиксен износ	1.000,00 ден. + 300,00 ден. SWIFT	
<b>AIII.5.5.</b>	Конфирмација од странска банка	Износ на гаранцијата	0,5% месечно	
<b>AIII.6.</b>	<b>Лоро гаранции</b>			
<b>AIII.6.1.</b>	Авизирање без обврска за банката	Износ на гаранцијата	0,1% (мин. 1.000,00 ден. - макс. 30.000,00 ден.)	
<b>AIII.6.2.</b>	Барање за наплата на гарантиран износ (протест на гаранција)	Износ на гаранцијата	0,1% (мин. 2.000,00 ден + реален DHL трошок)	
<b>AIII.6.3.</b>	Измена на условите	Фиксен износ	1.000,00 ден.	
<b>AIII.7.</b>	<b>Инкасо документи</b>			
<b>AIII.7.1.</b>	Обработка на ностро инкасо документи	Износ на документите	0,3% (мин. 2000,00 ден. - макс. 30.000,00 ден.)	
<b>AIII.7.2.</b>	Плаќање по ностро инкасо документи (како за дознака)	Износ на документите	0,25% (или мин. 600,00 ден.маж 61.200,00 ден.) + 300,00 ден SWIFT	
<b>AIII.7.3.</b>	Обработка на лоро инкасо документи	Износ на документите	0,3% (мин. 1.000,00 ден. - макс. 30.000 ден) + реален DHL трошок	
<b>AIII.7.4.</b>	Прилив по лоро инкасо документи (како обичен прилив)	Износ на документите	0,1% (мин. 500,00 ден)	
<b>AIII.8.</b>	<b>Платен промет во денари со нерезиденти</b>		<b>Правни лица</b> <b>Физички лица</b>	
<b>AIII.8.1.</b>	Денарски трансакции (одлив) од нерезидент кон клиенти во други Банки	Износ на трансакција	0,1% (мин. 600,00 ден./ 10,00 EYP, макс. 30.000,00 ден./ 500,00 EYP)	0,1% (мин. 600,00 ден./ 10,00 EYP, макс. 30.000,00 ден./ 500,00 EYP)
<b>AIII.8.2.</b>	Денарски трансакции (прилив) на резидент од нерезиденти од други Банки	Износ на трансакција	Без надомест	100,00 ден
<b>AIII.8.3.</b>	Денарски трансакции од резидент во корист на нерезидент во Банката (интерни трансакции)	Фиксен износ	150,00 ден. (или 2,50 EYP)	150,00 ден. (или 2,50 EYP)
<b>AIII.8.4.</b>	Денарски трансакции од нерезидент за клиент на Банката (интерни трансакции)	Фиксен износ	300,00 ден. (или 5,00 EYP)	300,00 ден. (или 5,00 EYP)
<b>AIII.8.5.</b>	Уплата на денари (ефектива) на сметка на нерезидент	Фиксен износ	300,00 ден. (или 5,00 EYP)	300,00 ден. (или 5,00 EYP)
<b>AIII.8.6.</b>	Исплата на денари (ефектива) од сметка на нерезидент	Износ на трансакција	0,20% (мин. 300,00 ден или 5,00 EYP)	0,20% (мин. 300,00 ден. или 5,00 EYP)
<b>AIII.8.7.</b>	Денарски трансакции (одлив) од резидент кон нерезидент во други Банки	Износ на трансакција	0,10% (мин. 250,00 ден.)	0,10% (мин. 250,00 ден.)
<b>AIII.9.</b>	<b>Други надоместоци за платен промет со странство</b>			
<b>AIII.9.1.</b>	Исправка на погрешни податоци	Фиксен износ	1.000,00 ден. + реален трошок	
<b>AIII.9.2.</b>	Промена во инструкции	Фиксен износ	1.000,00 ден. + реален трошок	
<b>AIII.9.3.</b>	Повлекување на налог	Фиксен износ	1.500,00 ден. + реален трошок	
<b>AIII.9.4.</b>	Издавање на потврди, дупликат документи и слично	Потврда	1.000,00 ден. + реален трошок за поштарина	
<b>AIII.9.5.</b>	SWIFT – порака	Фиксен износ	300,00 ден. + реален трошок	
<b>AIII.9.6.</b>	Административни трошоци за разгледување и консултации во врска со девизни акредитиви и гаранци	Фиксен износ	1.000,00 ден. + реален трошок	
<b>AIII.9.7.</b>	Анализа на документи за идентификација на клиент правно лице-Нерезидент	клиент	25 EYP	
<b>AIII.9.8.</b>	Активирање на ограничена сметка на клиент правно лице Нерезидент	сметка	10 EYP	
<b>AIII.10.</b>	<b>Надоместоци за вршење на услуги на странски банки</b>			
<b>AIII.10.1.</b>	Надомест за одржување на сметка	Сметка	Согласно договор	
<b>Тарифен Став</b>	<b>Вид на услугата</b>	<b>Основница за пресметка</b>	<b>Висина на надоместокот</b>	
<b>AIII.10.2.</b>	Трансфер на средства во корист на сопствена сметка во друга банка	Трансфер	Согласно договор	
<b>AIII.10.3.</b>	Трансфер на средства во корист на сметка на трета банка	Трансфер	Согласно договор	

Тарифа на надоместоци за услугите што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје

<b>AIII.10.4.</b>	Пренос на средства (MT 103) со Трошоци OUR	Трансфер	10,00 ЕУР за износ до 12.500 ЕУР, а за износи над 12.500 ЕУР 0,10% макс. ЕУР 75,00 + реален трошок	
<b>AIII.10.5.</b>	Пренос на средства (MT 103) со Трошоци SHA/BEN	Трансфер	2,00 ЕУР	
<b>AIII.10.6.</b>	Дополнителни услуги (измени по даден налог)	Согласно договор	Согласно договор	
<b>AIII.10.7.</b>	Пренос на приливи од ЦКБ АД Софија кон клиенти на други домашни банки	Износ	0,1% (мин 300,00 ден. - макс. 12.000,00 ден.)	
<b>AIII.11.</b>	<b>Отворање, водење и затворање на девизни сметки</b>		<b>Правни лица</b>	<b>Физички лица</b>
<b>AIII.11.1.</b>	Отворање на девизна трансакциска сметка на Нерезидент	сметка	без надоместок	без надоместок
<b>AIII.11.2.</b>	Водење на девизна трансакциска сметка на Нерезидент	месец	5 ЕУР	2 ЕУР
<b>AIII.11.3.</b>	Затворање на девизна трансакциска сметка на Нерезидент (по барање на клиент при раскинување на деловен однос со банката)	сметка	20 ЕУР	20 ЕУР
<b>AIII.11.4.</b>	Отворање на девизна трансакциска сметка на Резидент	сметка	без надоместок	без надоместок
<b>AIII.11.5.</b>	Водење на девизна трансакциска сметка на Резидент	месец	50,00 ден.	без надоместок
<b>AIII.11.6.</b>	Затворање на девизна трансакциска сметка на Резидент (по барање на клиент при раскинување на деловен однос со банката)	сметка	500,00 ден.	без надоместок

Скопје, Ноември, 2020 година